

**ПРОТОКОЛ ЗА НАУЧНИОТ СОБИР  
„190 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО И 100 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА  
МАРКО ЦЕПЕНКОВ (1829-1920-2020)**

За посетителите/учесниците на настанот:

- Секој посетител/учесник задолжително да носи маска – влезот нема да биде дозволен без маски.
- Задолжително е одржувањето физичко растојание од 1,5 метри меѓу посетителите/учесниците и сите членови на тимовите задолжени за организацијата, при влезот и излезот на настаните, а се препорачува и физичко растојание од 1,5 метри меѓу сите посетители/учесници.
- Задолжително е мерењето на телесната температура на секој посетител/учесник на влезот во просторијата каде што се одржува настанот.
- Секој посетител/учесник задолжително да ги дезинфицира рацете на влезот во просторијата на одржувањето на настанот.
- Се задолжува секој посетител/учесник, во текот на целото времетраење на настанот, да применува препорачана зачестена дезинфекција на рацете.
- Организаторот има право да го отстрани од настанот секој посетител што не ги почитува мерките дефинирани со овој протокол.

## За организаторите:

- Времетраењето на настанот се ограничува на најмногу 6 часа, со задолжителна пауза на секои 2 часа
- Пред почетокот на настанот, учесниците задолжително да се известат дека доколку имаат респираторни симптоми (температура, кашлица, отежнато дишење) им се препорачува да не присуствуваат
- Се ограничува бројот на учесници согласно просторот со цел да се обезбеди физичко растојание на учесниците од 1,5 – 2 м, но не повеќе од 30 лица
- Организаторите, предавачите и учесниците задолжително да носат заштитни маски
- Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете
- Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол)
- Просторијата почесто да се проветрува, по можност за време на часовите и задолжително во текот на паузите
- За време на паузите, се забранува групирање на присутните
- По завршување на настанот, просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатството од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1: 100) или 70% алкохол за дезинфекција за горни површини
- Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак